

01.	Organizator:	FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME - SHKUP		
02.	Programi studimor:	Shkencat Islame		
03.	Emri i lëndës:	Hyrje në shkencën e Tefsirit		
04.	Kodi i lëndës:	SI02O		
05.	Niveli (cikli i parë, i dytë, i tretë)	Cikli i parë		
06.	Viti akademik / semestri:	Viti i tretë, semestri i pestë (dimëror)	Kredi	6
07.	Bartës i lëndës:	Assoc.Prof. Dr.sc Abdulxhemil Nesimi		
08.	Bashkëpunëtor:			
09.	Numri i studentëve:	Minimumi 5, maksimumi për ligjërata 90, për ushtrime në grupe nga 22 studentë.		
10.	Semestri (statusi i lëndës):	Semestri dimëror (V), (obligative)		
11.	Kohë zgjatje e lëndës:	I- semestër. 60 orë (për semestër), 2+2		
12.	Kushti që duhej përmbushur për ndjekjen e lëndës mësimore	Nuk ka.		
13.	Qëllimi i lëndës:	<p>Цели на предметната програма (компетенци): Запознавање на студентите со историјата на тефсирската наука мисла и практика; нејзино место во правниот систем на исламската религија. Да ги разберат појмите; Куран, Улум ел Куран, Објава (вахј), Мекиј и медениј ајети, Мухкем и мутешабих, ам и хас, захир и батин, муџмел и мубејин, разликата помеѓу тефсир, тевил и терџуме.</p> <p>Запознавање на студентите со дисциплините на ова наука и нејзини особини и карактеристики. Историски аспект низ кој помина ова наука, нејзино формирање, развивање и структурно совршење. Состојба на тефсирската наука во времето на пророкот Мухамед а.с, во времето на сахабите, табиините и така натаму. Запознавање со раните школи на тефсир, нивните преставници и дела, нивната методологија која го следеле во интерпретација на Куранот па се до модерното време.</p>		
14.	Пërmbajtja e lëndës:	<p>Содржина на предметната програма: Запознавање на студентите со историјата на Улум ел Куран, дефиницијата на Куранот, Иминјата, Феноменот на објава, врстите на објава; Причина на објавата, врстите на кираетите. Поделба на Куранот на суриња и ајети; Хисториска поделба на Куранот: Кодифицијата на Куранот во време на Пејгамбер а.с, ебу Бекр и Осман, Ортографијата на Куран. Тефсирската Поделба на Куранот: Мухкем и Мутешабих, Наси и Менсух, Ам и Хас во Курани Карим.</p> <p>Студентите се обврзани да знат за појавата на дисциплината на тефсирот, разликите помеѓу: тевилот, преводот и тефсирот; Етапите на тефсир: во време на Пратеникот, сахабите и табините, појавата на тефсирските школи; Врстите на тефсирот: традиционалниот, рационалниот и пистико-филозофскиот тефсир, нивната методологија, учесници и нивните дела; познавање на студентот со појавата на фраксите во тефсир полнувајќи од: Мутезилите, Хавариците и Шиитите; Современети трендови на тумачењето на Куранот, нај значаните интерпретатори, нивните дела и методи на коментирањето на Куранот.</p> <p>Овие дисциплини се важни па и затоа е доживително да се запознае студентот што студира Исламска Теологија, кој се исто така обавезни за понатамошното негово студии.</p> <p>Важноста и улогата на тефсирската наука, па во пракса студентот треба она што ко сретна во првите семестри, дојде време да ки види во прекаса.</p>		
15.	Metodat e mësimdhënies (mënyra e realizimit):	Ligjërata, ushtrime, punim seminarike, punime individuale, lexim shtesë, pjesëmarrja aktive.		
16.	ECTS kredi për lëndën:	6		
17.	Gjithsej orë për lëndën:	6 ECTS x 30 orë = 180 orë		
18.	Fondi i kohës në dispozicion:	2+2		

	Ndarja e kohës që është në dispozicion:	30 + 30 + 60 + 60 = 180 orë			
19	19.1	Format e aktiviteteve mësimdhënëse:			
	19.1.1	LMT -	Ligjërata, mësim teorik (2 x 15 orë)	30 orë	
	19.1.2	U -	Ushtrime (2 x 15 orë)	30 orë	
	19.2.	Format e aktiviteteve mësimdhënëse:			
	19.2.1	PDDP-	Projekte, detyra, detyra të pavarura (4 x 15 orë)	60 orë	
	19.2.2	MSH -	Mësim shtëpie (4 x 15 orë)	60 orë	
20	Literatura:				
	20.1	Literatura e domosdoshme			
		Autor	Titulli	Botues	Viti
	20.1.1	Енес Карич	Увод во Тефсирска наука	Приштин	1986
	20.1.2	Абдилцемил Несими	Аналитички тефсир (скр)	ИТФ- Скопје	2010
	20.1.3	Абдилцемил Несими	Интерпретациа на нормативните ајети (скр)	ИТФ-Скопје	2012
	20.2	Literatura sekondare			
		Autor	Titulli	Botues	Viti
	20.2.1	Ибн Кесир	Тефсир ел Куран ел азим	Дар ел Фикр, Бејрут	1988
	20.2.2	Мухамед Махмуд ел Хиџаз	Тефсир ел Вадих	Дар ел Араби	2001
20.2.3	Бекир Топулоглу	Жената во Ислам	Стамбол	1987	
21	Mënyra e notimit:				
	21.1	Notimi:	70 + 10 + 20 = 100 pikë		
	21.2	Teste	70 pikë		
	21.3	Punim seminari / projekt (prezantim, me gojë / verbalisht)		10 pikë	
	21.4	Aktivitete dhe pjesëmarrje në projekte		20 pikë	
22.	Kriteret e vlerësimit (notimi)				
	22.1.	Nota:	prej 50 pikë	5 (pesë) (F)	
	22.2.		prej 51 deri 60 pikë	6 (gjashtë) (E)	
	22.3.		prej 61 deri 70 pikë	7 (shtatë) (D)	
	22.4.		prej 71 deri 80 pikë	8 (tetë) (C)	
	22.5.		prej 81 deri 90 pikë	9 (nëntë) (B)	
	22.6.		prej 91 deri 100 pikë	10 (dhjetë) (A)	
23	Kusht për marrjen e nënshkrimit për dhënien e provimit përfundimtar:		Studenti fiton të drejtën marrjes së nënshkrimit nëse 25% ka marrë pjesë në ligjërata dhe ushtrime. Mund të kalojë provimin përmes kolokuiumeve dhe pikave të fituara nga seminari, pa pasur nevojë provimin përfundimtar.		
24	Gjuha në të cilën zhvillohet mësimi		Shqip, maqedonisht.		
25	Metoda e vlerësimit të kualitetit të mësimi:		Evaliumi përmes anketës nga ana e studentëve		

HYRJE NË SHKENCËN E TEFSIRIT

PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE REALIZIMI KOHORË LIGJERATA – USHTRIME

SEMESTRI V

Java	LIGJËRATA TEORIKE		USHTRIME	
	Orë	Tema e ligjëratës	Orë	Tema
I	2	Запознавање на студентите со историјата на Улум ел Куран, дефиницијата на Куранот,	2	Запознавање на студентите со историјата на Улум ел Куран, дефиницијата на Куранот,
II	2	Иминјата, Феноменот на објава, врстите на објава;	2	Иминјата, Феноменот на објава, врстите на објава;
III	2	Причина на објавата, врстите на кираетите.	2	Причина на објавата, врстите на кираетите.
IV	2	Поделба на Куранот на суриџа и ајети; Хисториска поделба на Куранот:	2	Поделба на Куранот на суриџа и ајети; Хисториска поделба на Куранот:
V	2	Кодифицијата на Куранот во време на Пејгамбер а.с, ебу Бекр и Осман, Ортографијата на Куран.	2	Кодифицијата на Куранот во време на Пејгамбер а.с, ебу Бекр и Осман, Ортографијата на Куран.
VI	2	Тефсирската Поделба на Куранот: Мухкем и Мутешабих,	2	Тефсирската Поделба на Куранот: Мухкем и Мутешабих,
VII	2	Наси и Менсух,	2	Kolokuiumi I
VIII	2	Ам и Хас во Курани Карим	2	Ам и Хас во Курани Карим
IX	2	Студентите се обврзени да знаат за појавата на дисциплината на тефсирот, разликите помѓу: тевилот, преводот и тефсирот;	2	Студентите се обврзени да знаат за појавата на дисциплината на тефсирот, разликите помѓу: тевилот, преводот и тефсирот;
X	2	Етапите на тефсир: во време на Пратеникот, сахабите и табините, појавата на тефсирските школи	2	Етапите на тефсир: во време на Пратеникот, сахабите и табините, појавата на тефсирските школи
XI	2	Врстите на тефсирот: традиционалниот, рационалниот и пистико-филозофскиот тефсир, нивната методологија, учесници и нивните дела;	2	Врстите на тефсирот: традиционалниот, рационалниот и пистико-филозофскиот тефсир, нивната методологија, учесници и нивните дела;
XII	2	познавање на студентот со појавата на фраксите во тефсир полнувајќи од: Мутезилите, Хавариците и Шиитите;	2	познавање на студентот со појавата на фраксите во тефсир полнувајќи од: Мутезилите, Хавариците и Шиитите;
XIII	2	Современети трендови на тумачењето на Куранот, нај значаните интерпретатори, нивните дела и методи на коментирањето на Куранот	2	Современети трендови на тумачењето на Куранот, нај значаните интерпретатори, нивните дела и методи на коментирањето на Куранот
XIV	2	Овие дисциплини се важни па и затоа е задожилтелно да се запознае студентот што студира Исламска Теологија, кој се исто така обавезни за понатамошното негово студии.	2	Овие дисциплини се важни па и затоа е задожилтелно да се запознае студентот што студира Исламска Теологија, кој се исто така обавезни за понатамошното негово студии.
XV	2	Важноста и улогата на тефсирската наука, па во пракса студентот треба она што ко сретна во првите семестри, дојде време да ки види во прекса.	2	Kolokuiumi II
XVI				
XVII				
XVIII				Nxjerja e notës përfundimtare
XIX				
XX			4	Provimi përfundimtar
	30		34	

**Vendi;
FSHI**

**Bartësi i lëndës;
Assoc. Prof. Dr.sc. Abdulxhemil NESIMI**